



СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Скопје, 10.03.2016

Проект: Создавање можности за вработување на младите од руралните средини

Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со Федерацијата на фармери на Република Македонија - ФФРМ го спроведуваат проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.

Целта на проектот е *олеснување на инклузијата на младите од руралните средини на пазарот на трудот во Североисточниот плански регион во Македонија*. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите од руралните средини 2) овозможување на регионален систем, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално и пазарно вклучување на целните групи.

Проектот ја поддржува социјалната инклузија на младите од руралните средини, преку зголемување на вештините за вработување, тренинг и поддршка за подобро искористување на програмите и средствата за вработување при што би се придонело кон економски и социјален развој на општините во Североисточниот регион во Македонија.

Директните резултати кои се очекуваат од овој проект се:

- Идентификување на празнините помеѓу потребите на пазарот на труд и постоечките вештини кај младите невработени;
- Овозможување на услови за “спојување” помеѓу работодавачите и младите од руралните средини како потенцијални вработени;
- Воспоставување на систем за развој на личните вештини и обука за конкретно идентификувани целни групи и сегменти;
- Практична практикантска програма и преодно вработување преку локални канцеларии во три општини од регионот (во општините Старо Нагоричане, Липково и Крива Паланка);
- Воспоставување на регионална работна група;
- Анализа на постојниот систем за социјална инклузија на целната група и развивање на регионална стратегија;

Имплементацијата на проектот започна во декември 2015 а е предвидено да трае 20 месеци. Буџетот предвиден за имплементација на проектот изнесува 160.161,63 евра.

Повеќе информации за проектните активности можете да добиете на телефон 02/2444 766, на е-mail: info@cea.org.mk или посетете ја веб страницата www.cea.org.mk.